



Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), член 26 став 4 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

**Упатство
за дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот
промет со странство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/16)**

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 51/13, 144/13, 186/13, 96/14, 125/14, 19/15 и 106/15), во точка 28 став 1 алинеја 5 точката се заменува со точка и запирка и се додаваат нови алинеи 6 и 7, коишто гласат:

„- наплата врз основа на продажба на хартии од вредност, во случај на поврзување и спојување на Македонската берза за хартии од вредност со други странски берзи (портфолио-инвестиции): договор со „СЕЕ линк“ ДОО Скопје, како и еден од следниве четири документи - извод од сметка за сопственост на хартии од вредност издаден од соодветниот странски депозитар, или извештај за продажба на хартии од вредност издаден од овластен учесник на странската берза, или договор за чување хартии од вредност (старателски услуги) склучен меѓу резидент и домашна банка/брокерска куќа, или договор за управување со портфолио (средства) склучен меѓу резидентот и банка/брокерска куќа/друштво за управување со инвестициски фондови;

- наплата врз основа на дивиденди, камати и други приноси од хартии од вредност, при вложувања на резиденти во случај на поврзување и спојување на Македонската берза за хартии од вредност со други странски берзи (портфолио-инвестиции): извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен странски депозитар или известување/документ за исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии од вредност.“

2. Во точка 41 став 1 алинеја 12, точката на крајот од последната реченица се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја 13, којашто гласи:

„- за вложување во хартии од вредност на странски берзи со кои Македонската берза за хартии од вредност склучила договор за поврзување и спојување (портфолио-инвестиции): договор со „СЕЕ линк“ ДОО Скопје.“

3. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**У бр. 10939
25 март 2016 година
Скопје**

**Гувернер
Димитар Богов**